



С

СТ

НА СОЦИЈАЛИСТ ЧК ФЕДЕРАТ ВН РЕП Б ЈУГ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Недела, 31 март 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. ХЛІ

Цена на овој број е 17 динари. – Претплатата за 1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

241.

Врз основа на член 22 и член 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/84, 52/84 и 69/84), во точка 2 став 1 процентот: „54%“ се заменува со процентот: „58%“.

Во став 2, во одредбата под 1 процентот: „36%“ се заменува со процентот: „39%“.

Во одредбата под 2 процентот: „38%“ се заменува со процентот: „41%“, а во одредбата под 3 процентот: „40%“ – со процентот: „43%“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 година.

О. бр. 12

28 март 1985 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

242.

Врз основа на член 22 и на член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните

покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/83 и 61/84) во точка 1, во одредбата под 1 процентот: „5%“ се заменува со процентот: „4%“, а во одредбата под 2 во втора алинеја, процентот: „30%“ – со процентот: „40%“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 година.

О. бр. 13

28 март 1985 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија
Радован Макиќ, с. р.

243.

Врз основа на член 22 и на член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во врска со член 51 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА КАМАТАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, на кредитите дадени врз основа на депонираните девизи, во смисла на член 51 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, наплатуваат од основните и здружените банки и од Поштенската штедилница камата по стапка од 1% тримесечно.

Каматата од став 1 на оваа точка се пресметува и наплатува тримесечно на состојбата на кредитите на крајот од секое тримесечје.

2. За време на важењето на оваа одлука нема да се применува Тарифниот став 31 на Одлуката за тарифата според која се наплатуваат надоместите за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78 и 8/82).

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 година.

О. бр. 14

28 март 1985 година

Белград

Го заменува претседателот на
Советот на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка
на Југославија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

244.

Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84, во согласност со Сојузниот извршен совет, Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Социјалистичка Република Словенија, Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Војводина за економски односи со странство и Самоуправната интересна заедница на Косово за економски односи со странство во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство склучуваат:

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА ИЗМЕНА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ****Член 1**

Во Самоуправната спогодба за утврдување на правото на враќање на царината и на другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/84, 44/84 и 2/85) во член 11 став 2 точка 4 стапката: „8,71“ се заменува со стапката: „24,24“.

Член 2

Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на девизните приливи од 1 јануари 1985 година.

За Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство,
Емин Дукатар, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство,
Александар Ристовски, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Социјалистичка Република Словенија,
Радо Дворжак, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство,
Горѓе Томашевиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство,
Стјепан Хорват, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство,
Арсение Јовановиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Војводина за економски односи со странство,
Ѓуро Маравиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Косово за економски односи со странство,
Зекир Робај, с. р.

СОДРЖИНА:**Страна**

241. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија —	657
242. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини —	657
243. Одлука за каматата за користење кредити врз основа на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија —	657
244. Самоуправна спогодба за измена на Самоуправната спогодба за утврдување на правото на враќање на царината и на другите увозни давачки —	658

